



СЛУЖ

3770 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СР
91001 — СКОПЈЕ, п.фа

К

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламација 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 21 ноември 1988
Скопје

Број 45

Год. XLIV

Претплатата за 1988 година изнесува 26.000 динари. Овој број чини 600 дин. Жиро сметка 40100-603-12488

803.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 3 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 2 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 14 ноември 1988 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Од натамошно извршување на изречената казна затвор целосно се ослободуваат осудените лица:

1. Петрушевски Дачо Бошко од Скопје,
2. Осман Исмаил Исо од Скопје,
3. Иванов Дончо Трајче од Кавадарци.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Митров Иљо Костадин од Струмица, во траење од 3 месеци,
2. Наџаков Васил Милан од Скопје, во траење од 4 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор му се услови за 2 години на осуденото лице:

1. Величковска Бранко Светлана, во траење од 4 месеци.

IV

Од натамошно извршување на изречената казна затвор делумно се ослободи осуденото лице:

1. Атанасов Андон Атанас од Струмица, во траење од 1 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-849

14 ноември 1988 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Јездимир Богдански, с. р.

804.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, број 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Ре-

публиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1988 година („Службен весник на СРМ“, број 11/88, 19/88, 33/88, 35/88, 39/88 и 44/88), во член 2, точка 4 износот „2750“ се заменува со износот „3350“.

По точка 9 се додава нова точка 9-а која гласи: „9-а. Програмата за преработувачки капацитети во компактно стопански неразвиените подрачја (Козјак, Дебарца и Мариово), во износ до 5000 мил. дин.“

Точка 13 се брише

Член 2

Во член 3, став 1, алинеја 4 бројот „9“ се заменува со бројот „9-а“.

По алинеја 4 се додава нова алинеја која гласи: „— за намената од точка 9 — со рок на враќање од 3 години, почнувајќи од 1. I. 1990 година, во еднакви полугодишни анuitети и со каматна стапка од 45% годишно“.

Во алинеја 6 бројот „13“ се брише.

Член 3

Во член 4, алинеја 4, зборовите „8 и 9“ се заменуваат со зборовите „8, 9 и 9-а“.

Член 4

Во член 5 се додава став 2 кој гласи:

„Од средствата од став 1 на овој член, Народната банка на Македонија може да одобрува кредити и на организации на здружен труд, преку деловни банки, со рок на враќање до 30 дена и со каматна стапка во висина од 60% од есконтната стапка на Народната банка на Југославија“.

Член 5

По член 5 се додава нов член 5-а кој гласи:

„Член 5-а

Каматните стапки од член 3 и 5 на оваа одлука претставуваат ревалоризациони стапки.“

Член 6

Во член 9 се додава нов член 9-а кој гласи:

„Член 9-а

Каматната стапка од 45% годишно на кредитите за намените од член 2, точка 1, 3 и 4 се применуваат од 1 јули 1988 година.“

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2266/1

10 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

805.

Врз основа на член 19 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/87) и член 6 од Законот за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈ-
ВИСОКО НИВО НА ЦЕНИТЕ — НАДОМЕСТОКОТ
НА РАДИО И ТВ УСЛУГИТЕ

1. Се пропишува мерка на непосредна контрола на цените — определување највисоко ниво на цените — надоместокот на радио и ТВ услугите.
2. Цените — надоместокот на радио и ТВ услугите можат да изнесуваат и тоа:
 - за радио и ТВ, најмногу 13.000 динари месечно по претплатник;
 - само за радио, најмногу до 1.700 динари месечно по претплатник.
3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ и ќе се применува од 1 декември 1988 година.

Бр. 23-2061/1
18 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

806.

Врз основа на член 83, став 1 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), а во врска со членот 5 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“, бр. 49/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПОМОШТА
И НА ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ ШТО ИМ СЕ ИСПЛА-
ТУВААТ НА ПОВРАТНИЦИТЕ

Член 1
Со оваа одлука се утврдува висината на помошта и на другите трошоци што им се доделуваат на лицата за кои Извршниот совет на Собранието на СР Македонија дава согласност за прифаќање.

Член 2
При вселувањето и пријавувањето кај надлежните органи на повратниците ќе им се исплатува во висина на еднократна помош од 40.500 динари по член на семејството.

Член 3
На повратниците по пријавувањето кај надлежните органи, секој месец во вид на времена материјална помош ќе им се исплатува износ од:

- а) 96.000 динари за носител на помошта
- б) 48.900 динари за секој соуживател на помошта
- в) 96.000 динари за семеј.

Член 4
На повратниците секој месец ќе им се исплатува надомест за струја, вода и губретаријна во износ од:

- а) 40.700 динари за носител на помошта и за самци
- б) 27.000 динари за секој соуживател на помошта.

Член 5

На повратниците ќе им се исплатува еднократен износ за огрев за грејната сезона во висина до:

- а) 299.400 динари на семејство
- б) 189.900 динари за самци.

Член 6

При вселувањето на повратниците ќе им се исплатува надомест за преведување и заверка на личните документи во износ од:

- а) 20.000 динари за носител на помошта и самци
- б) 14.900 динари на соуживателите на помошта.

Член 7

На децата на повратниците, кои примаат временна материјална помош, за секоја учебна година ќе им се исплатува еднократен надомест за учебници и училишен прибор во износ од:

- а) 40.200 динари за учебници до V-то одделение
- б) 49.200 динари за учебници од V-то до VIII-мо одделение.

Член 8

Надомест за трошоците за станарина на повратниците кои примаат материјална помош ќе се исплатува во полн износ, според решението на Самоуправната интересна заедница за домување.

Член 9

На повратниците им се признаваат во полн износ трансјорнтните трошоци од Југословенската граница до местото на постојаниот престој, согласно со Тарифата на Југословенската железница.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ а ќе се применува од 1 октомври 1988 година.

Бр. 23-2317/1
18 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

907.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 40/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот за финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА
РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Извршниот совет на Собранието на општината Прилеп, во износ од 200.000.000 динари, за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука ќе се врати најдоцна до 28 февруари 1989 година.

3. За користење и враќање на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собранието на општината Прилеп и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2364/1
18 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

808.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија, донесена од Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, број 23-854/3, од 28 април 1988 година, точката 2 се менува и гласи:

„2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука, на општината Прилеп ќе се врати до 28 февруари 1989 година, а на општината Вилница до 30 ноември 1988 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2363/1

18 ноември 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,

м-р Глигорие Гоговски, с. р.

809.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ број 40/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Во одлуката за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 27/88, точката 2 се менува и гласи:

„2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука, на Собранието на општината Прилеп ќе се врати до 28 февруари 1989 година, а на Собранието на општина Струмица до 30 ноември 1988 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2363/1

18 ноември 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

810.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Извршниот совет на Собранието на општината Струмица, во износ од 150.000.000 динари, за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука ќе се врати најдоцна до 28 февруари 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собранието на општината Струмица и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-2366/1

18 ноември 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

811.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Извршниот совет на Собранието на општината Демир Хисар, во износ од 80.000.000 динари, потребни за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука ќе се врати најдоцна до 28 февруари 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собранието на општината Демир Хисар и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2367/1

19 ноември 1988 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

812.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Од средствата на Постојаната резерва на СР Македонија се дава позајмица на Извршниот совет на Собранието на општината Дебар, во износ од 80.000.000 динари потребни за исплата на личен доход.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука ќе се врати најдоцна до 23 февруари 1989 година.

3. За користењето и враќањето на средствата ќе се склучи договор помеѓу Извршниот совет на Собранието на општината Дебар и Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2365/1
18 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

813.

Врз основа на член 19 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 28/87) и член 6 од Законот за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 10/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за пропишување мерка на непосредна контрола на цените — давање согласност на определени производи и услуги („Службен весник на СРМ“ бр. 22/88), во точката 1 зборовите „радиотелевизијскиот надоместок“ се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2061/7
18 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р.

814.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

1. Се разрешуваат сегашните претставници на општествената заедница во Советот на РО Републички завод за заштита на спомениците на културата, поради истек на времето за кое се именуваат:

1. Љубица Милковиќ,
2. д-р Антоние Николовски,
3. Соња Наумовска.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на РО Републички завод за заштита на спомениците на културата се именуваат:

- м-р Крсте Богоевски, член на Претседателството на ОК СКМ „Центар“ — Скопје, виш кустос во Музејот на град Скопје,
- Пакал Гилевски, претседател на Секцијата за култура при РК на ССРМ,
- м-р Момчило Петровски, професор на Факултетот за ликовни уметности — Скопје.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1844/2
5 ноември 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

815.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човковата околина се назначува м-р Драган Симјановски, досегашен советник на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-1979/2
5 ноември 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

816.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ УПРАВЕН ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА

1. За главен републички управен инспектор на Републичкиот управен инспекторат при Републичкиот секретаријат за правосудство и управа се именува Стојанче Стојанов, републички управен инспектор во Републичкиот управен инспекторат.

2. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2006/2
5 ноември 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

817.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80, 28/88), а во врска со член 98 став 2 од Законот за работни односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 3/83, 3/85, 42/85, 46/86 и 3/87), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА НАЧАЛНИК НА БИРОТО ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Цветан Аврамовски се разрешува од должноста началник на Бирото за претставки и предлози во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија поради исполнување на услови за пензија, заклучно со 30 ноември 1988 година кога му престанува и работниот однос.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2232/1
5 ноември 1988 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
инж. Васил Влашки, с. р.

818.

Врз основа на член 13 и 14 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 24/85, 39/86 и 32/87), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 10 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ОДНОСНО ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Вредноста на бодот за пресметување на аконтацијата на личните доходи на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ, изнесува 313,93 динари.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 10-2755/1 од 19 септември 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1988 година.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-3377/1
10 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Томе Дракулевски, с. р.

819.

Врз основа на член 13 и 14 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на носителите на правосудните функции што ги избира и именува Собранието на СРМ и функционерите и раководните работници во Стручните служби на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 39/86 и 32/87), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 10 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА НОСИТЕЛИТЕ НА ПРАВОСУДНИТЕ ФУНКЦИИ, ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ВО СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Вредноста на бодот за пресметување на личните доходи на носителите на правосудните функции, што ги избира и именува Собранието на СРМ и функционерите и раководните работници во Стручните служби на Собранието на СРМ, изнесува 313,93 динари.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 10-2756/1 од 19 септември 1988 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1988 година.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-3376/1
10 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Томе Дракулевски, с. р.

820.

Врз основа на член 21 став 1 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81, 27/85, 43/86 и 1/88), а во врска со член 27 став 1 точка 3 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ број 28/87), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 1 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО

1. Надоместокот на трошоците за одвоен живот од семејството на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се утврдува во износ од 150.000 динари.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 17-1238 од 10 јуни 1988 година.

3. Одлуката влегува во сила од 1 ноември 1988 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2177
1 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за кадровски и
административни прашања на Извршниот
совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

„полугодишно“ се заменува со зборот „тримесечно“.
2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од делот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-3673/1
15 ноември 1988 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
м-р Методија Тошевски, с. р.

821.

Врз основа на член 10 од Уредбата за највисоките износи на патните, дневните и другите трошоци на работниците во републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81, 27/85, 43/86, 41/88), а во врска со член 27 став 1 точка 1 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/87), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 1 ноември 1988 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Висината на дневниците за службени патувања на работниците во републичките органи на управата и во републичките организации, на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија изнесува 21.000 динари.

2. Ако за време на службеното патување се користат ноќевање, на работниците им се признаваат трошоци за ноќевање во полн износ, врз основа на приложената сметка, со исклучок на хотел „де луко“ категорија.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 17-1237/3 од 10 јуни 1988 година.

4. Оваа одлука влегува во сила од 1 ноември 1988 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-2176
1 ноември 1988 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за кадровски и
административни прашања на Извршниот
совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

822.

Врз основа на член 5 од Законот за давање надоместок на дел од каматата на кредитите за определени намени во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/85 и 7/88), републичкиот секретар за финансии донесе

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА

1. Во Упатството за постапката за остварување на правото на надоместок на дел од каматата („Службен весник на СРМ“ бр. 19/86), во точка 5 зборот

823.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 426 став 4 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 октомври 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека член 245 став 2 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88) престанал да важи на 22 октомври 1988 година

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Уставниот суд на Македонија со одлука У. бр. 99/85 од 30 март 1988 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 21/88, утврди дека член 245 став 2 од Законот за насоченото образование не е во согласност со членовите 16, 51, 116, 117, 119 и 205 од Уставот на СР Македонија, со тоа што Собранието на СР Македонија, согласно член 426 став 2 од Уставот на СР Македонија, беше должно означената одредба од Законот да ја усогласи со Уставот во рок од шест месеци од доставувањето на одлуката.

Со оглед на тоа што Собранието на СР Македонија во утврдениот рок означената законска одредба не ја усогласи со Уставот, Судот утврди дека таа престанала да важи на 22 октомври 1988 година.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 99/85
26 октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

824.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 октомври 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 18 став 1 од Правилникот за заеднички критериуми и мерила за решавање на станбените потреби на работниците во Работната организација за основно воспитание и образование „Јосип Броз Тито“ во Штип, донесен со референдум одржан на 17 февруари 1988 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Штип, поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на член 18 став 1 од Правилникот означен во точка 1 од оваа одлука, затоа што придонесот во работата како основ за распределба на стапови е изразен само преку стручината подготовка, што не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност и уставното начело на еднаквост.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 18 став 1 од означениот правилник е извршено вреднување на основот работен придонес за една година наназад и тоа во зависност само од степенот на стручната подготовка потребна за извршување на работите и работните задачи.

5. Согласно член 42 и 42-а од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75 и 27/86) самоуправниот право е на работниците во основната организација на здружениот труд со самоуправен општ акт да ги утврдат основите и мерилата за определување редот на првенството за добивање на стан.

Тргувајќи од уставното начело на заемност и солидарност изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија и член 13 од Уставот, според кој, трудот и резултатите од трудот ја определуваат материјалната и општествената положба на човекот врз основа на еднакви права и должности, работниците во самоуправниот општ акт, покрај основите со кои се изразува заемноста и солидарноста, треба да предвидат и основи со кои ќе се изразува придонесот во работата. Според мислењето на Судот, стручната подготовка не може да биде предвидена како единствен основ за изразување на придонесот во работата, без да се поврзе со другите основи преку кои се изразува тој придонес.

Со оглед на тоа што во означениот член од Правилникот основот придонес во работата се изразува само преку степенот на стручната подготовка, Судот утврди дека тој не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 142/88
19 октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

825.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 13 октомври 1988 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на Одлуката за мерилата за определување што се смета за стан кој не одговара на потребите на семејното домаќинство на членот на станбената задруга и на Одлуката за утврдување на најнискиот износ на основачкиот влог што се должни да го уплатат членовите при основање на станбена задруга, донесени од Собранието на општина Кочани на 27 ноември 1986 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Уставниот суд на Југославија, во смисла на член 375 и 389 од Уставот на СФРЈ, на Уставниот суд на Македонија му го достави предлогот на Станбената задруга „Станкооп“ од Кочани за оценување уставноста и законитоста на одлуките означени во точката 1 од оваа одлука затоа што не се во согласност со Уставот и со Законот за здружениот труд. Според наводите во предлогот, првата одлука не е во согласност со Уставот затоа што нема уставна основа бројот и големината на становите што можат да бидат лична сопственост на граѓаните да се ограничува со одлука на општинско собрание. Втората одлука не е во согласност со Законот за здружениот труд, затоа што задругарите имаат неприкосновено право со самоуправниот спогодба за здружување во задруга да ги утврдат и обезбедат средствата за нејзиното основање и работа.

4. На седницата Судот утврди дека со првооспорената одлука е определено дека како стан кој не одговара на потребите на семејното домаќинство на членот на станбената задруга се смета станот што има помалку од 10 m² по член на семејното домаќинство, понатаму, кој е нехигиенски, влажен, мрачен или дотраен, без оглед на квадратурата, а со второоспорената одлука е утврдена висината на најнискиот износ на основачкиот влог што се должни да го уплатат членовите на станбената задруга при нејзиното основање да изнесува 10% од пресметковната вредност на објектот.

5. Според член 267 од Законот за здружениот труд-работните луѓе и граѓаните можат своите средства и труд да ги здружуваат во станбена задруга, врз начелата на заемност и солидарност заради задоволување на своите лични и семејни станбени потреби и за потребите од деловен простор, изградба и одржување на станбениот и деловниот простор, како и заради остварување на други интереси и потреби во областа на домувањето. Во член 236 од Законот е предвидено дека задруга се основа со склучување на самоуправниот спогодба за здружување во задруга, под условите и на начинот утврдени со законот. Во членот 244 став 3 е утврдено дека со самоуправниот спогодба, за здружување во задруга работните луѓе и граѓаните ги уредуваат своите меѓусебни права, обврски и одговорности, во согласност со законот. Во поглед на средствата за основање и работа на задругата, во член 236 став 2 од Законот е предвидено тие средства задругарите да ги обезбедуваат со основачкиот влог и со други сопствени средства што можат дополнително да ги здружат, во согласност со самоуправниот спогодба за здружување во задруга.

Од означените одредби произлегува дека прашањето за најнискиот износ на основачкиот влог односно за условите во зачленување во станбена задруга не се уредени со Законот за здружениот труд, туку со самоуправниот спогодба за основање на задругата, во согласност со законот со кој поблиску се уредуваат прашањата на станбеното задргување, а тоа е Законот за станбените задруги („Службен весник на СРМ“ бр. 46/82).

Поради тоа Судот оцени дека оспорените одлуки не се во спротивност со Законот за здружениот труд.

На седницата, Судот исто така утврди дека за согласноста на истите оспорени одлуки со Уставот на СР Македонија и со Законот за станбените задруги веќе одлучувал и со решение У. бр. 26/87 од 5 мај 1988 година не повел постапка, а по повод предлогот не најде причини за поинакво одлучување.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 134/88
13 октомври 1988 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Фиданчо Стоев, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 25/88), се поткраднала грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за обрасците за пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните

1. Во член 1-а во третиот ред, по зборовите „реден број;“ се додаваат зборовите „лично, име;“

Бр. 262-11275/1
28 октомври 1988 година

Скопје
Републички секретар за
внатрешни работи,
Александар Андоновски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

246.

Врз основа на член 142 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84 и 33/86), а во врска со член 31 став 1 и член 56 и 57 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83 и 4/87), член 73 и 75 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и член 2 од Општествениот договор за усогласување на пензиите во СР Македонија, Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 17 ноември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА АКОНТАТИВНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ПАРИЧНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ СО ДВИЖЕЊЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО РЕПУБЛИКАТА
ВО 1988 ГОДИНА

Член 1

Старосните, инвалидските и семејните пензии материјалното обезбедување на вдовица односно вдовец, паричните надоместоци за пензија остварени во странство и паричните надоместоци во врска со правото на преквалификација или доквалификација и соодветно вработување на инвалидите на трудот со преостаната работна способност, се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1988 година за 122,08 насто.

Пензиите и паричните надоместоци усогласени според одлуките за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на номиналните лични доходи во Републиката во 1988 година („Службен весник на СРМ“ бр. 8/88, 15/88, 26/88 и 38/88) до процентот од став 1 на овој член се усогласуваат уште за 25 насто.

Член 2

На учесниците од НОВ од пред 9 септември 1943 година на кои пензијата е определена од гарантираната пензиска основа, усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши на износот на гарантираната пензија.

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се изврши и на пензиите определени според пензискиот стаж и личниот доход на корисниците на најнизок износ на пензија и додаток на пензијата.

Член 3

Со процентот од член 1 на оваа одлука се усогласуваат и највисоките пензии остварени заклучно со 30 јуни 1988 година.

Највисоките пензии остварени по 30 јуни 1988 година се зголемуваат до износот на пензијата определена врз основа на остварените лични доходи и навршениот пензиски стаж, но најмногу до износот на највисоката пензија во 1988 година зголемен за процентот од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа на сите пензии, освен на пензиите на корисниците чија последна година од работата во смисла на член 25 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување е 1988 година, односно во чија пензиска основа се засметани целосно или делумно личните доходи односно основници на осигурувањето остварени во 1988 година.

Член 5

Дел од усогласувањето од член 1 на оваа одлука припаѓа и на пензиите на корисниците на пензија од органите на управата надлежни за внатрешни работи и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1988 година во која примале пензија согласно член 137 став 2 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80) како и на пензиите на работниците во казнено-поправните и воспитно-поправните домови и семејните пензии изведени по таа основа сразмерно на бројот на месеците од 1988 година во која примале пензија согласно член 73-а од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на СРМ“ број 19/79 и 35/86).

Член 6

Како основица за определување износот на усогласувањето од член 1 на оваа одлука се зема износот на пензијата, материјалното обезбедување, односно паричниот надоместок усогласен според порастот на номиналните лични доходи во Републиката во 1987 година што на корисникот му припаѓа од 1 јануари 1988 година.

Член 7

Пензијата со додатокот на носител на „Партизанска споменица 1941“ со усогласувањето од член 1 на оваа одлука не може да го надмине износот определен според член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“.

Член 8

Усогласувањето на пензиите и паричните надоместоци според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на решение.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 02-3440/1

17 ноември 1988 година

Скопје

Претседател,

Олгаца Богатиновска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА НА ГРАД
СКОПЈЕ

247.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ број 38/84), член 35 од Статутот на Собранието на СИЗ на физичката култура на град Скопје, член 5 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи во планирањето, остварувањето и развојот во областа на физичката култура што претставува посебен и заеднички интерес на општините и градот Скопје, член 6 од Самоуправната спогодба за здружување средства во Републиката СИЗ на физичката култура, како и Препораката од Извршниот совет на Собранието на СРМ, Собранието на СИЗ на физичката култура на град Скопје, на седницата одржана на 2 ноември 1988 година, согласно Програмата за остварување и развој на дејностите во областа на физичката култура за 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на Одлуката за обезбедување средства од доходот и

од личните доходи на работниците за остварување и развој на физичката култура на град Скопје за 1988 година.

Член 2

Во член 2 алинеја 1 и 2 се менуваат стапките на придонесите и тоа од доходот од стопанството од 0,14% на 0,12% и од личниот доход од работен однос од 0,30% на 0,25% и членот ќе гласи:

„Приходите на СИЗ на физичката култура на град Скопје ќе се остваруваат од следните извори:

— од доходот од стопанство	0,12%
— од личен доход од работен однос	0,25%
— од личен доход од земјоделска дејност	0,075%
— од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност	0,50%“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 октомври 1988 година.

Бр. 03-312/1

2 ноември 1988 година
Скопје

Претседател,
Златан Манев, с. р.

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ГРАД СКОПЈЕ

248.

Врз основа на член 49, а согласно член 127 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир, извршните одбори на собранијата на самоуправните интересни заедници за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир на заедничката седница одржана на 2 ноември 1988 година, донесоа

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС КАКО ПРИХОД НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА НА ОПШТИНИТЕ ГАЗИ БАБА, КАРПОШ, КИСЕЛА ВОДА, ЦЕНТАР И ЧАИР ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1. X. 1988 ГОДИНА ДО 31. XII. 1988 ГОДИНА

Член 1

Се намалува збирната стапка на придонес од личен доход од работен однос како приход на СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир за периодот 1 октомври до 31 декември 1988 год. за 20%, односно од 6,00% на 4,80%, од кое за основно воспитание и образование од 4,50% на 3,60% и за општествена заштита на децата од 1,50% на 1,20%.

Член 2

Организациите на здружениот труд од основното, средното насочено образование и социјалната заштита, Стручната служба на Здружената СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на град Скопје, Меѓуопштинскиот завод за унапредување на предучилишното и основното воспитание и образование на град Скопје, Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието за периодот од 1 октомври до 31 декември 1988 година ќе уплату-

ваат 50% од утврдената основица во член 1 од оваа одлука или збирна стапка од 2,40%, од кое 1,80% за основно воспитание и образование и 0,60% за општествена заштита на децата.

Организациите на здружениот труд од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност на заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности ќе уплатуваат 70% од утврдената основица во член 1 од оваа одлука или збирна стапка од 3,36%, од кое 2,52% за основното воспитание и образование и 0,84% за општествена заштита на децата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 08-1305

16 ноември 1988 година
Скопје

Претседатели
на Извршните одбори на собранијата на СИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

Љубица Радевска, с. р.
Биљана Алексиеска, с. р.
Иван Георгиевски, с. р.
Кита Павловска, с. р.
Драгољуб Лешниковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КРИВА ПАЛАНКА

249.

Врз основа на член 103, 104 и 107 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 258 и 259 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, а по предлог на Извршниот одбор, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, на седницата одржана на 7 ноември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА ЗА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците од 1 јули 1988 година се определува во висина од 6,85% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 3% и
— стапката на придонесот за правата на здравствена заштита што ги утврдува самостојно Собранието на Заедницата 3,85%.

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и професионално заболување се определува во висина од 1%.

Основицата за пресметување на придонесот за несреќа на работа и професионално заболување кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход.

Основицата кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по 1% од бруто основицата пресметуваат и плаќаат обврзниците на придонесот кои не формираат доход за вработени по договор за дело.

Стапката на додатниот придонес за партиципација за задолжителните видови на здравствена заштита на проширените права од земјоделското осигурување се определува во висина од 0,80%.

Додатниот придонес од 0,80% се наплатува од истата основица од која се наплатува придонесот за несреќа при работа и професионално заболување.

Член 2

За корисниците за кои се утврдува само чист личен доход, придонесот за здравствена заштита се пресметува и плаќа од чистиот личен доход со примена на пресметана стапка за чист личен доход врз основа на збирот на републичката и општинската стапка на придонесите од личниот доход.

Член 3

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува по стапка од 25% од нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука за деташираните работници во странство.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесот определен во член 1 од оваа одлука.

Член 4

Придонесите ги преометуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот и актите на Заедницата за здравство и здравствено осигурување на работниците Крива Паланка.

Член 5

Ова влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-747 од 22 декември 1987 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јули 1988 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-722
1 ноември 1988 година
Крива Паланка

Претседател,
Финка Ангеловска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РАДОВИШ

250.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 14 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш на седницата одржана на 4 ноември 1988 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИ-
СИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА
ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — РАДОВИШ ЗА
1988 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш за 1988 година.

Член 2

Во член 2 став 1 алинеја 1 стапката на придонесот од доходот на ОЗТ од 1% се намалува на 0,80%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1988 година, и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-34
4 ноември 1988 година
Радовиш

Претседател,
Павлина Стефанова, с. р.

Огласен деа

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Ибраим Шенол од Скопје, против тужената Ибраим Славица од Скопје, која моментално живее во Швајцарија со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Ибраим Славица да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на ова општеное пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

Во спротивно, ќе и биде поставен привремен застапник преку Центарот за социјални работи на град Скопје кој ќе ја застапува се до правосилното окончавање на постапката.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, П. бр. 2484/88. (220)

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е заведен спор за измена на одлука за чување и воспитување на малолетно дете по тужбата на тужителот Сефердан Сејфула од Скопје, против тужената Урие Сејфула од Скопје, на привремена работа во СРГ со непозната адреса на живеење.

Како привремен застапник на тужената во смисла на член 46 во врска со член 84 став 2 точка 4 од ЗПП се назначува адвокатот Љупчо Андоновски од Скопје, кој ќе ги штити интересите на тужената во овој спор се додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, V. П. бр. 4445/87. (225)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Бериша Фериз од Скопје, против тужениот Бериша Башкин од Скопје, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Бериша Башкин да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена ќе биде застапуван од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V П. бр. 2948/88. (224)

Пред овој суд е заведен спор за долг по тужбата на тужителот Југобанка — Основна банка — Скопје, против тужениот Илиевски Томислав од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 62/2, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Илиевски Томислав да се јави во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во овој суд или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ја застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VI П. бр. 1317/88. (223)

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

Пред Општинскиот суд во Битола по предлог на предлагачот Митре Мешковски од с. Цапари — Битола, се води спор против противникот Мешковски Василев Петар од с. Цапари, поради прогласување на противникот за исчезнат.

Се повикува лицето Мешковски Василев Петар со последно живеалиште во с. Цапари — Битолско, кој наводно починал во 1953 година да се јави на овој суд во рок од три месеци по објавувањето на огласот во „Службен лист на СФРЈ“ односно „Службен весник на СРМ“. Истовремено судот го повикува

секој друг кој нешто знае за неговиот живот за тоа да го извести овој суд.

По истекот на наведениот рок, судот ќе донесе одлука за прогласување на исчезнатото лице за умрено.

Од Општинскиот суд во Битола, ВПП бр. 322/88
(221)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор по тужбата на тужителот Хасани Бехаре од Тетово, против Рамадан Мемети со непозната адреса во СР Германија.

Се повикува лицето Рамадан Алија Мемети од Тетово, сега во СР Германија да се јави во рок од 30 дена по објазувањето на овој оглас во Општинскиот суд во Тетово. Во спротивно, неговите правни интереси ќе ги застапува привремен старател кој ќе го одреди Општинскиот суд во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1563/88.
(222)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1138 од 27. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-354-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Ветеринарната станица „Напредок“, Гевгелија, ул. „7 Ноември“ бр. 75, со следните податоци: Досегашниот вршител на должноста директор Вили Кичуков се запишува како директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1138/88.
(318)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1100 од 21. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-703-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Иво Рибар Лола“, Ц. О., с. Роступа, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Топузевски Ратко, директор, а се запишува новиот застапник Симоновиќ Апостол, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1100/88.
(319)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1077 од 19. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-766-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Братство Единство“, Ц. О., Дебар, ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 33, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Рефик Чиче, директор, а се запишува новиот застапник Ирфан Јајага, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1077/77.
(320)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 541 од 22. IX. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1374-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна за единица за здравствена заштита, Ц. О. Кавадарци, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Александар Роглев, секретар, а се запишува новиот застапник Младенов Борис, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 541/88.
(321)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1163 од 26. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-9-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за

застапување на Земјоделската задруга „Пешчица“, Р. О., с. Локвица — Македонски Брод, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Рувчевски Ристо, директор, а се запишува новиот застапник Момирошки Стојан, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1163/88.
(322)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1145 од 31. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2265-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на младинската задруга под фирма: Младинска задруга „Младинец“, Ц. О. во основање Чаир — Скопје, бул. „Босна и Херцеговина“ бб, барака 23, Скопје.

Младинската задруга е основана со склучување на Самоуправната спогодба за здружување во задруга од 26. IX. 1988 година.

Основачи на задругата се: Илиевски Зоран, Бибановска Валентина, Андонов Бранко, Стојчески Паскал, Анчев Сашо, Тодоровска Виолета, Валентина Смоковска, Латинска Роза, Мишевска Тања, Јордановска Убајка, Милењковска Маја, Тасевска Виолета, Таневска Милена, Маријана Блажевска, Ристовска Жаклина, Димитриевиќ Сунчица, Илиевски Себастијан, Крстевски Јовица, Машовиќ Нермина, Пешевски Роберт, Ристиќ Маја, Стојановска Маја, Савиќ Жаклина, Кочан Самира, Весна Јовановска, Пејчиновски Александар, Флорова Сузана, Волковска Маријана, Даци Садат и Сабахета Алија.

Основни дејности: Дејноста на задругата е организирано вршење помошни услужни административни и стручни работи и работни задачи во организациите односно кај работодавецот односно привремени и повремени работи за кои според прописите за работните односи не се засновува работен однос и тоа:

1. работа која со оглед на процесот на труд не се врши како постојана и непрекината работа, а трае најдолго 30 дена;

2. работа во организација која може да трае подолго од 30 дена, а не повеќе од 60 дена во една календарска година во следните случаи: работа во комисиони кои се формираат врз основа на закон и други прописи; аквизитерски и инкасаторски работи кои се вршат повремено; повремено изведување на настава на курсеви и семинари; краткотрајно дневно набљудување и мерење на теренски станици во метеорологијата, хидрологија; повремени помошни работи на теренските работења во геодетската дејност и геолошките, археолошките, педолошките и сл. истражувања; повремено изведување на културно-уметнички и забавни програми освен во угостителството, ако таквиот труд не им претставува редовно занимање; продажба на среќки, печат и повремени публикации; примаме на уплати за спортска прогноза, лото и томбола надвор од просторијата на организацијата, сезонска продажба на земјоделско-прехранбени производи, предмети од домашна изработка, сувенири и други предмети од туристички карактер, ако се вршат на привремени продажни места; вршење на статистички истражувања и шифрирање на посебни извештаи и повремено и привремено вршење на работни задачи во земјоделството и шумарството;

3. како повремени или привремени работи се сметаат и работите кои се вршат кај работодавецот. Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување е Митевски Кирос, вршител на должност инокосен работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1145/88.
(323)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 982 од 14. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2266-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на

задругата под фирма: Производно, прометна и услужна задруга „Макоопрема-инженеринг“ О. Сол. О., с. Орешани — Скопје, ул. „Јане Сандански“ бр. 55.

Самоуправната спогодба за основање на задругата е склучена на 18. VII. 1988 година, од следните основачи: Стојковски Јован; Томче Стојковски и Кузмановски Васе.

Основна дејност: 13 — браварска; 14 — лимарска (изработка на производи од лим, вршење на лимарски услуги); 15 — металостругарска; 17 — металополасарска (изработка на метална галантерија); 18 — машинобраварска; 19 — алатничарска; 38 — заварувачка; 41 — изработка на ситни предмети од метал; 42 — електроинсталатерска на електрични водови, лифтови, светлечки реклами и слично; 43 — електромеханичарска за разладни уреди, климатизација и сл.; 45 — електромеханичка (за радио и тв. апарати, транзистори, магнетофони, аудио и видео апарати и сл.) 63 — изработка на ролетни од дрво и пластика; 66 — изработка и мesteње на ламперија; 67 — дрвостругарска; 68 — слоларска; 70 — тапетарска и декоратерска; 75 — изработка на дрвена амбалажа 78 — изработка на дрвена галантерија; 151 — изработка, монтирање и поправка на електронска опрема и аутоматика; 152 — производство на приклучни кабли за електрични и електронски апарати;

Споредна дејност:

3 — производи од гума, каучук и пластична маса; 5 — метални и железни производи; 6 — валани и влечени производи од црна и обоена металургија; 7 — електротехнички и електронски апарати, радио и тв апарати, машини, делови и друго; 8 — електротехнички машини, делови и други уреди, спрема и електротехнички материјали и расветни тела, 9 — градежни, санитарни, инсталациони и огревни материјали; 22 — земјоделска опрема и алати; 35 — секундарни сировини; услуги; 9 — изработка на проекти; 11 — водење на деловни книги и 12 — вршење на интелектуално консултативни услуги.

Задругата во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

Задругата во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За работата на задругата, задругарите — основачи емчат ограничено солидарно трикратно во висина на здружените средства наведени во член 2 од Самоуправната спогодба за основање на задругата — по 2.000.000 динари.

Лице овластено за застапување е Стојковски Томчо, вршител на должноста инкоосен работоводен орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 982/88. (324)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 794 од 28. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 3-1588-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичката самоуправни интересна заедница за заштита од прадобијност, Ц. О., Скопје, ул. „Скупци“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Милан Тосев, претседател, а се запишува новиот застапник Крсто Ристоски, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 794/88. (325)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1187 од 25. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1196-3-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделскиот факултет, О. Сол. О. со ООЗТ Скопје, ООЗТ Институт за овоштарство — Скопје, ул. „Првوماјска“ бр. 5, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Јосиф Крстевски, в.д. директор, а се запишува новиот застапник д-р Зоран Митрески, в.д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1187/88. (326)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1171 од 26. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2097-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својството на лицето овластено за застапување на Станбената задруга „Стандард“, Р. О., Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 46, Скопје, со следните податоци: Промена на својството на досегашниот в.д. директор; Христов Божидар, се запишува како директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1171/88. (327)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1176 од 27. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1774-13-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на називот со следните податоци: Се запишува промената на називот на ООЗТ Централно основно училиште „Страшо Пинџур“ — Скопје, во остав на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О. со ООЗТ Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: Работна организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О. со ООЗТ Скопје, ул. „Радика“ бр. 9, ООЗТ Основно училиште „Страшо Пинџур“ — Скопје, населба „Даме Груев“, ул. „Лука Герев“ бб — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1176/88. (328)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1177 од 25. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1150-0-0-0, го запиша во судскиот регистар запишувањето на привремените мерки, промената на фирмата и промената на лицето овластено за застапување со следните податоци: Се запишува промената на фирмата на Централното основно училиште „Кузман Шапкарев“, Ц. О., населба Драчево, Скопје, ул. „Жарко Зрењанин“ бр. 135, се менува и во иднина ќе гласи: Работна организација за основно воспитание и образование „Кузман Шапкарев“, Ц. О. н. Драчево — Скопје, ул. „Жарко Зрењанин“ бр. 135.

Се брише досегашниот застапник Христов Васил, директор, а се запишуваат привремените мерки и привремениот управник Новоски Добривој, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1177/88. (329)

Окружниот стопански суд во Скопје, во решението Срег. бр. 1133 од 15. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1196-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделскиот факултет, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, бул. „Едвард Кардељ“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Мите Стаменковски, декан, а се запишува новиот застапник проф. д-р Јанко Лазаревски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1133/88. (330)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Срег. бр. 1183 од 25. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-135-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Организацијата на здружен труд Центар за култура и информации — Скопје, со Ц. О., ул. „Меша Пијаде“ бр. 1, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник директор м-р Ѓорѓија Најдески, а се запишува новиот застапник Марија Илијева, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1183/88. (331)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 588 од 18. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-2037-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето и поблиска

та адреса и пристапувањето на новиот член во задругата со следните податоци: Се запишува промената на седиштето и поблиската адреса на Градежно занаетчиската задруга „Градежник“, Р. О., од ул. „Јосиф Јосифовски“ — Свештарот“ бр. 34-а Скопје, се преселува на ул. „474“ бр. 7 — Скопје.

Се запишува пристапувањето на новиот член на задругата Мицоски Мирослав.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 588/88. (332)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1082 од 12. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 2-1802-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето поради здружување во РО Електро-браварска услужна задруга „Техномонт“, Р. О. — Скопје, булевар „Србија“ бб, со следните податоци: Се запишува бришењето на Електро-браварската услужна задруга „Техномонт“ Р. О. — Скопје, булевар Србија“ бб, поради здружување во „Градинг“, работна организација за градежништво и инженеринг, производство и промет, Ц. О., Скопје, ул. „Маршал Тито“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1082/88. (333)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1137 од 12. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-2228-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј“ Работна организација Технолошко-металуршки факултет, со Ц. О., Скопје, ул. „Ругер Бошковиќ“ бр. 16, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Бранко Попов, декан, без ограничување, а се запишува новиот застапник д-р Фредерика Павловска-Поповска, декан без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1137/88. (334)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1021 од 31. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-1880-11-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „9 Ноември“ О. Сол. О. со ООЗТ Титов Велес, ООЗТ ПГОУ „Рајко Жинзифов“, с. Д. Оризари, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Дамчевски Костадин, директор, а се запишува новиот застапник Јовиќ Божидар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1021/88. (335)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1052 од 13. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-176-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Средношколскиот дом „Лазар Лазаревски“ — Титов Велес, Ц. О., ул. „Марксцова“ бр. 3, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Зографски Јован, директор без ограничување, а се запишува Кулумов Цветан, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1052/88. (336)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 847 од 27. X. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-535-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за насочено образование „Кирил Пејчиновиќ“, Ц. О., Тетово, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 134, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Томислав Наумовски, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Атанасовски Павле, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 847/88. (337)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 924 од 24. X. 1988 година, на ре-

гистарска влошка бр. 2-42-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Победа“, Р. О., с. Милетино — Тетово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Емијни Абдулвахит, директор, а се запишува новиот застапник Мојсовски Алексо, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 924/88. (338)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 768 од 29. VI. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-654-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Музејот на Тетовскиот крај, Ц. О., — Тетово, ул. „Ново Село“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Божидар Васовски, директор, а се запишува новиот застапник Надица Герасимовска, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 768/88. (243)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 452 од 13. VII. 1988 година, на регистарска влошка бр. 1-515-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Лирија“, Ц. О., Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 6, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Ибрахими Абдулмеџит, директор, а се запишува новиот застапник Бецети Мухамед, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 452/88. (244)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 81 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83, 11/87 и 20/88) и Одлуката на Работничкиот совет РО бр. 024365/18 од 19. X. 1988 година, Тутунскиот комбинат „Прилеп“ — Прилеп

ОБЈАВУВА

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за отстапување работи за изградба на објекти:
А) Фабрика за цигари — реконструкција и проширување,

Б) Фабрика за филтер стапчиња во Прилеп, за изведување на градежни и инсталатерски работи

1. Се отстапуваат следните работи:
Услуга на инженеринг, која ги содржи следниве активности:

1.1. Работи во врска со отстапување на градењето;

1.2. Усогласување на работата на соучесниците во изградбата на објектите;

1.3. Следење на извршувањето на инвестиционата програма во поглед на трошење на средствата, динамиката и роковите за изградба;

1.4. Организација и учество при изготвувањето на крајната преоценка;

1.5. Надзор над градењето на објектите, консултација и организација;

1.6. Изведување на градежни работи:

А) Фабрика за цигари — реконструкција и проширување:

— само градежни работи;

Б) Фабрика за филтер стапчиња:

— градежни работи,

— сите инсталатерски работи.

2. Услови:

2.1. Можност за самоуправно здружување на средства на Фондот на Федерацијата во висина од 11.800.000.000 динари за развој на неразвиените подрачја на кредитна основа и по пропишани услови за финансирање на изградба на инвестициони објекти;

2.2. Пониока понудена цена;

2.3. Покус реален рок за завршување на работите.

2.4. Поголемо искуство во предметните работи и поголем степен на коректност во извршувањето на преземените обврски во поглед на рокот и квалитетот на работите спрема поранешните инвеститори за кои работеле;

2.5. Подолг гарантен рок;

2.6. Технички кадар со подобри референци;

2.7. Поповолни услови во поглед на цената за дополнителни и непредвидени работи;

2.8. Поповолен начин на пресметка на разликата во цената (клизна скала);

2.9. Подобна финансиска способност.

3. Место на изведување на работите:

Место на изведување на работите е локацијата на Тутунскиот комбинат „Прилеп“ во Прилеп, ул. „Маркова“ бр. 101.

4. Ориентациона вредност на работите:

4.1. Објект А): Фабрика за цигари — реконструкција и проширување;

— само градежни работи — 7.500.000.000 дин

4.2. Објект Б): Фабрика за филтер стапчиња:

— градежни и сите инсталатерски работи — 3.300.000.000 дин.

5. Динамика и рокови:

5.1. Почетокот на работите е 15 дена по изборот на изведувач, а рок за завршување на работите е 6 (шест) месеци.

5.2. Рок за прибирање на понуди за конкурсот е 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

5.3. Јавното наддавање ќе се одржи на 16. XII. 1988 година во просторите на инвеститорот, во 12 часот.

5.4. Одлука за тоа кои изведувачки организации се подобни инвеститорот е должен да донесе во рок од 10 дена од денот на одржаниот конкурс за подобност на изведувачите.

6. Останати напомени:

Присуството на конкурсот ќе биде врз основа на писмена пријава доставена на адреса: Тутунски комбинат „Прилеп“ — Прилеп, ул. „Маркова“ бр. 101, со назнака: „Документација за јавно наддавање, не отворај“.

Обвивката со документацијата мора да содржи:

а) назив (фирма) и точна адреса на понудувачот,
б) доказ за техничката, кадровската и стручната способност за изградба на инвестициони објекти,
в) докази за условите кои се наведени во точка 2.

Сите известувања и детални информации во врска со конкурсот може да се добијат од инвеститорот на лице место или на тел. бр. (098) 21-020, 21-021, 21-022 или телекс бр. 53-168, 53-156.

Врз основа на член 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), РО РЕК „Битола“ — Суводол — Битола

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за подобност и отстапување

I. Предмет

Изведување на градежни работи, набавка на опрема и електро-машинска монтажа и пуштање во работа на објектот Третман на отпадни води на објектот ТЕ „Битола“ во сè според тендер документацијата од инвеститорот.

II. Место

РО РЕК „Битола“, село Суводол.

III. Услови

Извршувањето на работите ќе се отстапи на подобен и најповолен понудувач.

Понудувачите можат да понудат комплетна изведба на објектот или поединечно: за градежен дел; за набавка на опрема; и за електро-машинска монтажа.

IV. Цена

Понудите треба да содржат поединечни цени по позиции и вкупна цена, а според предмер-пресметките од тендер документацијата, како и да приложи формула на клизна скала.

V. Рокови

Рокот за завршување на објектот е 6 месеци од склучувањето на договорот.

Рокот за поднесување на пријави за подобност и понуди е 30 дена од објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

VI. Останато

Пријавата за подобност треба да содржи:

— назив и точна адреса;

— доказ за регистрација на дејноста;

— референтна листа на изведени исти или слични работи;

— извод од завршни сметки 1987 год. и периодична пресметка за последниот пресметковен период;

— расположливи капацитети на работна снага и механизација;

— начин на пресметка на дополнителни и непредвидени работи (норма саат на работна рака и механизација);

— изјава дека ги прифаќа условите на инвеститорот од тендерската документација.

Тендерската документација секој понудувач може да ја разгледа во просторите на инвеститорот РЗ — Капитална градба секој работен ден од 8—13 часот.

Пријавите за подобност и понудите се поднесуваат до инвеститорот во одвоени и запечатени обвивки со назнака:

„Пријава за подобност“ и „Понуда“ и со назнака на објектот и конкурсот.

Отворањето на пријавите за подобност ќе се изврши комисијски во рок од 10 дена од истекот на конкурсот во просторите на инвеститорот, а за денот и часот на отворањето на пријавите за подобност како и за денот и часот на отворањето на понудите, понудувачите ќе бидат дополнително известени.

Одлуката за подобност на понудувачите ќе ја донесе Комисијата во рок од 15 дена од завршувањето на конкурсот, а во натамошниот рок од 10 дена Комисијата ќе даде предлог за избор на најповолен понудувач.

Подетални информации можат да се добијат на телефон 22-777 и телекс 53-148.

Врз основа на член 78, а во врска со член 27 став 1, од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 37/77, 9/78, 27/78, 46/82, 11/87 и 24/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на четворица судии на Окружниот суд — Скопје

Се повикуваат заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите од член 74 од Законот за редовните судови, пријави со биографски податоци за движењето во работата и другите активности да поднесат до Собранието на СР Македонија — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79, 46/82 и 24/88), Собранијата на општините Центар и Карпош објавуваат дека ќе извршат избор на 2 (два) судии на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
 — да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;
 — да имаат положено правосуден испит;
 — да имаат морално-политички квалитети за вршење на судската функција.
 Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи треба да ги достават до Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на општината Центар во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на ова соопштение. (317)

О Б Ј А В А

Врз основа на член 35 од Општествениот договор за измени и дополнувања на Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи („Службен весник на СРМ“ бр. 18/87), Координациониот одбор

О Б Ј А В У В А

измена на планираниот елемент за примена на мерилата за распоредување на чистиот доход за периодот јануари-декември 1988 година, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 41/88

1. Во точката 1, износот „301.360 динари“ (просечен месечен пресметан чист личен доход по работник без средства за непосредна заедничка потрошувачка) се заменува со износот „317.470 динари“.
 Координационен одбор
 Претседавач,
 Мемед Нурединоски, с. р.

СОДРЖИНА

- | | | |
|---|--|-----|
| 803. | Одлука за помилување на осудени лица | 819 |
| 804. | Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1988 година — | 819 |
| 805. | Одлука за пропишување мерка на непосредна контрола на цените — определување најнисокото ниво на цените — надоместокот на радио и ТВ услугите — — — | 820 |
| 806. | Одлука за утврдување на висината на помошта и на другите трошоци што им се исплатуваат на повратниците — — — | 820 |
| 807. | Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — | 820 |
| 808. | Одлука за измена на Одлуката за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — — — | 821 |
| 809. | Одлука за измена на Одлуката за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — — — | 821 |
| 810. | Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — | 821 |
| 811. | Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — | 821 |
| 812. | Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на СР Македонија — | 821 |
| 813. | Одлука за изменување на Одлуката за пропишување мерка на непосредна контрола на цените — давање согласност на определени производи и услуги — — — | 822 |
| 814. | Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на РО Републички завод за заштита на спомениците на културата — | 822 |
| 815. | Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам, градежништво, сообраќај и заштита на човековата околина — — — | 822 |
| 816. | Решение за именување главен републички управен инспектор на Републичкиот управен инспекторат при Републичкиот секретаријат за правосудство и управа — — | 822 |
| 817. | Решение за разрешување од должноста началник на Бирото за претставки и предлози во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — | 823 |
| 818. | Одлука за вредноста на бодот за пресметување на аконтацијата на личните доходи на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СР Македонија — — — | 823 |
| 819. | Одлука за вредноста на бодот за пресметување аконтацијата на личните доходи на носителите на правосудните функции, што ги избира и именува Собранието на СРМ и функционерите и раководните работници во стручните служби на Собранието на СР Македонија — — — | 823 |
| 820. | Одлука за утврдување на висината на надоместокот за одвоен живот од семејството | 823 |
| 821. | Одлука за висината на дневниците за службени патувања на работниците во републичките органи на Управата и во републичките организации и на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — | 824 |
| 822. | Упатство за изменување на Упатството за постапката за остварување на правото на надоместок на дел од каматата — — — | 824 |
| 823. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 99/85 од 26 октомври 1988 година | 824 |
| 824. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 142/88 од 19 октомври 1988 година | 824 |
| 825. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 134/88 од 13 октомври 1988 година
Исправка на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за образците за пријавување и објавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните — — — — — | 825 |
| Општи акти на самоуправните интересни заедници | | |
| 246. | Одлука за аконтативно усогласување на пензиите и паричните надоместоци со движењето на личните доходи во Републиката во 1988 година — — — — — | 826 |
| 247. | Одлука за измена и дополнување на Одлуката за обезбедување средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на физичката култура на град Скопје за 1988 година — — | 826 |
| 248. | Одлука за намалување стапката на придонес од личен доход од работен однос како приход на самоуправните интересни заедници за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир за периодот од 1. X. 1988 година до 31. XII. 1988 година — — — — — | 827 |
| 249. | Одлука за стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство — — — — — | 827 |
| 250. | Одлука за измена на Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Радовиш за 1988 година — — — — —
Објава за измена на планираниот елемент за примена на мерилата за распоредување на чистиот доход за периодот јануари-декември 1988 година, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 41/88. — — — | 828 |

ЖИРО Службен весник на СРМ располага со следните изданија:

- ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**
(Пречистен текст)
Цена 6.500 динари
- КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ**
Трето изменето и дополнето издание
Цена 5.500 динари
- ЗАКОН ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА**
— со објаснувања и со предметен регистар —
Второ изменето и дополнето издание
Цена 6.000 динари
- ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО**
— со судска практика и со предметен регистар
Трето изменето и дополнето издание
Цена 5.000 динари
- ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕГУНАРОДНОТО
ПРИВАТНО ПРАВО**
— со предговор и со предметен регистар —
Второ изменето и дополнето издание
Цена 2.000 динари
- ЗАКОН ЗА ЗАШТИТАТА ПРИ РАБОТА
И ЗАКОН ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ**
— со упатства —
Цена 800 динари
- ЗАКОН ЗА ОПШТАТА
УПРАВНА ПОСТАПКА**
— со објаснувања и со предметен регистар —
Второ изменето и дополнето издание
Цена 1.700 динари
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА
ПОСТАПКА**
— со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите —
Второ изменето и дополнето издание
Цена 1.300 динари
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА**
Цена 1.250 динари
- ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ
И ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ**
Цена 560 динари
- ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА**
(Пречистен текст)
Цена 4.500 динари
- ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1980—1984
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА
И СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА**
книга III
Цена 3.000 динари
- Порачки прима СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ — 91000 — Скопје,
а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498